

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината
која завршува на 31 декември 2021 и
Извештај на независниот ревизор

март 2022

СОДРЖИНА

	Страница
Извештај на независниот ревизор	1
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Биланс на состојба	5 -6
Извештај за промените во капиталот и резервите	7 - 10
Извештај за паричниот тек	11 - 12
Белешки кон финансиските извештаи	13 - 131

**ДО
РАКОВОДСТВОТО И ЕДИНСТВЕНИОТ СОДРУЖНИК НА
ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО, Скопје**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО Скопје (во понатамошниот текст „Штедилницата“), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2021 година и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените во капиталот и резервите и Извештајот за паричен тек за годината која завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните од 3 до 131.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола, која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од расудувањето на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја разгледува внатрешната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Штедилницата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на внатрешната контрола на Штедилницата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорските докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“) кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на РМ број 79 од 2010 година.

ДО
РАКОВОДСТВОТО И ЕДИНСТВЕНИОТ СОДРУЖНИК НА
ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО, Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО, Скопје заклучно со 31 декември 2021 година, како и нејзината финансиска успешност и паричните текови за годината која што завршува тогаш, во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Штедилницата за година завршена на 31 декември 2020 беа ревидирани од друг ревизор, чијшто извештај, издаден на 18.03.2021 искажа мислење без резерва.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Штедилницата е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Штедилницата за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Штедилницата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година.

Скопје, 21 март 2022 година

Драган Димитров, Овластен ревизор
Управител



Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2021	тековна година 2020
6	37.386	36.914
	(4.787)	(4.473)
	32.599	32.441
7	6.072	6.203
	(307)	(274)
	5.765	5.929
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	5.189	2.881
24	-	-
12	(3.345)	(4.557)
13	-	41
14	(25.195)	(22.991)
15	(2.811)	(2.874)
16	(10.984)	(9.632)
24	1.218	1.238
17	(109)	(141)
	1.109	1.097
	-	-
41	1.109	1.097

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка**За периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021**

	Белешка	2021	2020
Добивка/(загуба) за финансиската година		1.109	1.097
Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)			
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)		-	-
Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви		-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)			
Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината			36
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех			(47)
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот на паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех			(11)
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот			(11)
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година		<u>1.109</u>	<u>1.086</u>

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 23 февруари 2022 година.

Управител
М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ

Координатор за финансии
Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2021

Актива

Парични средства и парични еквиваленти
 Средства за тргување
 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
 Дериватни средства чувани за управување со ризик
 Кредити на и побарувања од банки
 Кредити на и побарувања од други комитенти
 Вложувања во хартии од вредност
 Вложувања во придружени друштва
 (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)

Побарувања за данок на добивка (тековен)
 Останати побарувања
 Заложени средства
 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
 Нематеријални средства
 Недвижности и опрема
 Одложени даночни средства
 Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување

Вкупна актива

Обврски

Обврски за тргување
 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
 Депозити на банките
 Депозити на други комитенти
 Издадени должнички хартии од вредност
 Обврски по кредити
 Субординирани обврски
 Посебна резерва и резервирања
 Обврски на данок на добивка (тековен)
 Одложени даночни обврски
 Останати обврски
 Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување

Вкупно обврски

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2021	тековна година 2020
18	42.941	47.987
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22.1	-	-
22.2	238.959	233.636
23	-	-
24	-	-
30.1	46	123
25	437	446
26	-	-
27	-	-
28	8.125	8.892
29	21.703	22.643
30.2	-	-
31	-	-
	312.211	313.727
32	-	-
33	-	-
21	-	-
34.1	-	-
34.2	205.497	206.730
35	-	-
36	16	-
37	-	-
38	533	419
30.1	-	-
30.2	-	-
39	7.894	9.416
31	-	-
	213.940	216.565

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2021 (продолжува)

Капитал и резерви

Запишан капитал

Премии од акции

Сопствени акции

Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти

Други сопственички инструменти

Ревалоризациски резерви

Останати резерви

Задржана добивка/(акумуирани загуби)

Вкупно капитал и резерви, што припаѓаат на акционерите на Штедилницата

Неконтролирано учество*

Вкупно капитал и резерви**Вкупно обврски, капитал и резерви**

Потенцијални обврски

Потенцијални средства

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2021	тековна година 2020
40	75.607	75.607
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	112	112
	15.227	15.227
	7.325	6.216
	98.271	97.162
	98.271	97.162
	312.211	313.727
42	-	-
42	-	-

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 23 февруари 2022 година.

Управител
М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ

Координатор за финансии
Јованка Тодорова

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештај за годината која завршува на 31 декември 2021 година
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите
За периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021

	Капитал	Ревавторизациски резерви					Останати резерви		Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акцијонери на Штедилницата
		Ревавторизаци-онски резерви	Резерв за разлик од курси	Резерв за вложува-ње во странско работе-ње	Резерв за заштита од ризикот	Резерв за ненаплате-ни побарува-ња	Законска резерва	Останати резерви	Останати резерви	Распо-ложива за распре-делба на акционе-рите	Ограни-чена за распре-делба на акционе-рите	
На 31 декември 2019 (претходна година)/ 1 јануари 2020 (претходна година)	75.607	-	-	-	-	123	15.227	-	-	993	4.126	96.076
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.097	-	1.097
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на средствата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- должителски инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Биланс на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства распл. за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сопственички инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во стр. раб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

8

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

За периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021

	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви				Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревало-	Ревалори-	Резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останат и резерви	Распо-	Ограни-	Останат и резерви	Распре-	Ограни-		
					ризациски резерви	зациска резерва за преземени	од курсни разлики									
					ризациски резерви	зациска резерва за преземени	Резерви за заштита од ризикот	вложување во странско работење	Законска резерва	Останат и резерви	Останат и резерви	Останат и резерви	Останат и резерви	Останат и резерви	Останат и резерви	Останат и резерви
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/(обврски) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промену во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	(11)	(11)	-	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)	(11)
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	(11)	(11)	-	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)	(11)
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите - останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2020	75.607	-	-	-	-	112	-	-	15.227	-	-	-	1.097	993	97.162	97.162

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

За периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021

	Капитал		Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	Други сопственички инструменти	Ревалоризациски резерви за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Расположлива за распределба на акционери	Ограничена за распределба на делба на акционери	Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акци. на Штедилницата	
На 31 декември 2020 (претходна година)/ 1 јануари 2021 (претходна година)	75.607	-	-	-	112	-	-	15.227	-	1.097	5.119	97.162	97.162
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.109	-	1.109	1.109
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
должнички инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Биланс на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства располож. за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сопственички инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во стр. раб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година

10

(сите износи се исказани во шпалти денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

За периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021

	Капитал										Останати резерви	Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката
	Премии од запишан капитал	Други сопствени инструменти	Резерви за продажба	Резерви за ложили	Резерви за средства	Резерви за средства	Резерви за средства	Резерви за средства	Резерви за средства	Резерви за средства		Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите		
Одложени даночни средства(обврски) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.109	-	-	1.109
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите - останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.097)	1.097	-	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.097)	1.097	-	-
На 31 декември 2021	75.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.227	1.109	6.216	-	98.271
															98.271

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Сопружник на Штедилницата на 23 февруари 2022 година.

Управител

М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ

Координатор за финансии
Јованка Тодорова


Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек
за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2021	тековна година 2020
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	1.218	1.238
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-	-
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	15 1.352	1.228
недвижности и опрема	15 1.459	1.646
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	11 -	-
продажба на недвижности и опрема	11 -	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	11 -	(86)
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	16 -	-
продажба на недвижности и опрема	16 -	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	16 -	-
Приходи од камата	6 (37.386)	(36.914)
Расходи за камата	6 4.787	4.473
Нето приходи од тргување	8 -	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	12 20.913	20.556
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	12 (17.568)	(15.999)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	13 -	6
ослободени загуби поради оштетување	13 -	(47)
Резервирања		
дополнителни резервирања	38 146	109
ослободени резервирања	38 (2)	-
Приходи од дивиденди	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	(173)	(63)
Наплатени камати	37.383	37.039
Платени камати	(4.806)	(4.463)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	7.323	8.723
(Зголемување)/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	(8.527)	(2.344)
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	17
Задолжителна резерва во странска валута	-	-
Задолжителен депозит во НБРСМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	9	(166)
Одложени даночни средства		
Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување		

Извештај за паричниот тек (продолжува)
За периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021**Зголемување/(намалување) на деловните обврски:**

Обврски за тргување -
 Дериватни обврски чувани за управување со ризик -
 Депозити на банки -
 Депозити на други комитенти (1.213) 8.719
 Останати обврски (1.518) (1.028)
 Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување -

Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето

(Платен)/поврат на данок на добивка

Нето паричен тек од основната дејност**Паричен тек од инвестициската дејност**

(Вложувања во хартии од вредност) -
 Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност -
 (Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва) -
 Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва -
 (Набавка на нематеријални средства) (585) (1.247)
 Приливи од продажбата на нематеријалните средства -
 (Набавка на недвижности и опрема) (519) (24)
 Приливи од продажбата на недвижностите и опремата -
 (Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба) -
 Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба -
 (Останати одливи од инвестициската дејност) -
 Останати приливи од инвестициската дејност -

Нето паричен тек од инвестициската дејност**Паричен тек од финансирањето**

(Отплата на издадените должнички хартии од вредност) -
 Приливи од издадените должнички хартии од вредност -
 (Отплата на обврските по кредити) - (1)
 Зголемување на обврските по кредити 16 -
 (Отплата на издадените субординирани обврски) -
 Приливи од издадените субординирани обврски -
 Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот -
 (Откуп на сопствени акции) -
 Продадени сопствени акции -
 (Платени дивиденди) -
 (Останати одливи од финансирањето) -
 Останати приливи од финансирањето -

Нето паричен тек од финансирањето

Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти -
 Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти -

Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти

Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

Белешка	Во илјади денари	
	тековна година 2021	тековна година 2020
	-	-
	-	-
	-	-
	(1.213)	8.719
	(1.518)	(1.028)
	-	-
	(3.926)	13.921
	(32)	(271)
	(3958)	13.650
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(585)	(1.247)
	-	-
	(519)	(24)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(1.104)	(1.271)
	-	-
	-	-
	-	(1)
	16	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	16	(1)
	-	-
	-	-
	(5.046)	12.378
	47.987	35.609
18	42.941	47.987

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од Единствениот Сodrужник на 23 февруари 2022 година.

Управител

М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ

Координатор за финансии

Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Белешки кон финансиските извештаи**1. ВОВЕД****а) Општи информации**

Штедилница ФУЛМ ДОО, Скопје (во понатамошниот текст: „Штедилницата“) е друштво со ограничена одговорност основано на 24 март 1999 година. Главните активности се вршат и нејзиното седиште се наоѓа на улица Св. Кирил и Методиј бр. 48, Скопје. Штедилницата своите активности во Република Северна Македонија ги извршува преку Централата и мрежа од 6 филијали.

Основните активности на Штедилницата се следните:

- Прибирање на денарски штедни влогови на физички лица;
- Одобрување на кредити на физички лица и на поединци кои вршат самостојна дејност без својство на правно лице;
- Економско финансиски консалтинг;
- Други работи утврдени со закон.

Штедилницата е контролирана од страна на Здружение на граѓани „Финансиски услуги за луѓето на Македонија“, кое е единствен сопственик на Штедилницата.

Штедилницата нема вложувања во подружници и придружени претпријатија.

Вкупниот број на вработени на Штедилницата на 31 декември 2021 изнесува 34 вработени (2020: 32 вработени).

Од почеток на пандемијата на вирусот КОВИД-19, Штедилницата континуирано ги следи мерките и препораките на Влада на Република С. Македонија за справување со вирусот и спречување на неговото ширење, а со цел избегнување на ризиците од вирусот, заштита на здравјето на вработените и на клиентите. Штедилницата презема низа организациони и технички мерки, како помал број на вработени кои работат во просториите на Штедилницата, поголем дел работа од дома (каде процесот на работа тоа го овозможува), посебен протокол за работа со клиенти во просториите на Штедилницата заради обезбедување на физичка дистанца, обезбедување на заштитна опрема и дезинфекциони средства и сл., овозможување на дел од услугите On line.

Финансиските извештаи на Штедилницата за годината што завршува на 31 декември 2021 година се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на седница одржана на 23 февруари 2022 година.

б) Основа за изготвување на финансиските извештаи**Изјава за усогласеност**

Податоците во приложените финансиски извештаи на Штедилницата се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст „НБРСМ“), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст „Методологија“) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи, пропишани од страна на НБРСМ и кои се во примена од 01 Јануари 2018 година.

Критериуми за класификација на активните билансни и вонбилансни ставки според степенот на ризичност се утврдени во Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик, (службен весник бр 149/18; 76/20 и 116/20)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****б) Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)****Презентација на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е приспособена во согласност со промените во презентацијата во тековната година.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен доколку не е поинаку наведено во финансиските извештаи, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Известувачка и функционална валута

Приложените финансиски извештаи се искажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Штедилницата за целите на известувањето до НБРСМ.

Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Штедилницата, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка г).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

Приходи и расходи од камата

Приходите и расходите од камати се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

Методот на ефективна камата е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Штедилницата врши проценка на паричните текови имајќи ги предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата) но, не ги зема предвид идните загуби поради оштетување. Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и платените и наплатените провизии и надоместоци помеѓу договорните страни, како и трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

Приходи од надоместоци и провизии

Провизиите и надоместоците кои не се составен дел на ефективната каматна стапка, со исклучок на надоместоците за одобрување на кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Останатите надоместоци за управување со одобрени кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот со примена на методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците за издавање на обрасци за кредит, за разгледување на кредитно барање и кредитна анализа се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата. Надоместоците за економско финансиски консалтинг се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата.

Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на НБРСМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на составувањето на билансот на состојба. Денарот е функционална и презентирачка валута на Штедилницата. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од преведувањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и обврските во странска валута се вклучени во билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

ВОВЕД (продолжува)

в) Значајни сметководствени политики (продолжува)

Износи искажани во странска валута (продолжува)

Преземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на билансот на состојба.

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на нај значајните билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	тековна година 2021	Во денари претходна година 2020
1 УСД	54.3736	50.2353
1 ЕУР	61.6270	61.6940

Финансиски средства

Класификацијата на финансиските средства зависи од природата и намената на финансиските средства и се одредува во време на нивното почетно признавање. Финансиските средства се признаваат и депризнаваат на датумот на порамнување што го претставува датумот кога средството се испорачува. Штедилницата ги признава финансиските средства во билансот на состојба кога станува странка на договорените одредби на инструментот.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Штедилницата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Класификација и мерење на финансиските средства**

Финансиските средства се класифицираат во една од следните категории:

- финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех.

Класификацијата на финансиските средства се врши врз основа на:

- деловниот модел на штедилницата за управување со финансиските средства;
- карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство.

Штедилницата има за цел наплата на паричните текови од финансискиот инструмент. Штедилницата може да класифицира одредени финансиски средства во деловниот модел чија исклучива цел е наплата на паричните текови од финансискиот инструмент дури и во случај истите да бидат продадени, (во случај продажбата да не е предизвикана поради влошување на кредитниот ризик на финансиските инструменти кои се продаваат), но под услов:

- вредноста на продадените финансиски средства да е нематеријална, односно да не надминува 10% од просекот на портфолиото во претходниот извештаен период (финансиска година). Просекот е средина од состојбата на почетокот и крајот на извештајниот период.
- продажбите да се ретки, односно не повеќе од 4 во претходниот извештаен период (финансиска година).

Веднаш по стекнувањето на некое финансиско средство Штедилницата врши анализа на паричните текови на финансиското средство со цел да утврди дали паричните текови генерирани од тоа средство се однесуваат исклучиво на наплата на главница и камата.

Карактеристиките на финансиските средства кои доведуваат до парични текови кои не се однесуваат само на плаќање на главница и камата ќе се занемарат доколку:

- овие карактеристики имаат нематеријален ефект на вкупните парични текови на финансиското средство;
- овие карактеристики во деловната пракса се реализираат исклучително ретко и имаат мала веројатност да се случат.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, Штедилницата ги класифицира финансиските инструменти кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Штедилницата го чува финансискиот инструмент во деловниот модел чија цел е чување на финансискиот инструмент до датумот на доспевање и наплата на очекуваните парични текови;

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Класификација и мерење на финансиските средства (продолжува)**

- очекуваните парични текови претставуваат исклучиво наплата на главница и камата пресметана на остатокот на главницата (каматата е исклучиво надомест на временската вредност на парите).

Во категоријата на финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, Штедилницата ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Штедилницата го чува финансискиот инструмент во деловниот модел чија цел е чување на финансискиот инструмент заради наплата на очекуваните паричните текови и/или негова продажба;
- очекуваните парични текови претставуваат исклучиво наплата на главница и камата пресметана на остатокот од главницата (каматата е исклучиво надомест на временската вредност на парите). Со состојба на 31 декември 2021 година, Штедилницата нема финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, Штедилницата ги класифицира финансиските средства кои ги управува со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно Штедилницата во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории. Со состојба на 31 декември 2021 година, Штедилницата нема финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех.

Главницата претставува објективна вредност на финансискиот инструмент во моментот на неговото признавање.

Каматата ги содржи следните елементи: временска вредност на парите, кредитен ризик врзан за главницата за определен временски период, останати ризици и трошоци на кредитирање и маргина на Штедилницата.

Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мери при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, зголемен или намален за износот на акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата за секоја разлика помеѓу износот при почетното признавање и износот при достасувањето, намален за исправката на вредноста поради оштетување или ненаплатливост.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина, сметки кои претставуваат депозити по видување во банки, сметки кај НБРСМ и орочени депозити во банки со достасаност помала од 3 месеци од датумот на стекнување. Овие средства се класифицирани по амортизирана набавна вредност.

Финансиски средства кои се чуваат до достасување

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се должнички финансиски средства кои што ги управува Штедилницата со цел наплата на договорните парични текови и кои согласно договорните услови на средството го исполнуваат условот на СППИ (Штедилницата очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“).

Кредити и побарувања

Кредитите одобрени од Штедилницата се побарувања кои произлегуваат од трансакции со клиенти. Кредити и побарувања се недериватни финансиски средства, кои го исполнуваат условот на СППИ (Единствено отплати на главница и камата). Доколку кредитите и побарувањата не го поминат СППИ (Единствено отплати на главница и камата) тестот истите последователно треба да се мерат по објективна вредност, а промените се евидентираат во билансот на успех. Кредитите почетно се признаваат по објективна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциски трошоци, а последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка.

Каматите од кредити одобрени од Штедилницата се вклучени во приходите од камати и истите се признаваат на пресметковна основа.

Кредитите одобрени на комитентите и финансиските институции се прикажани во нето износ намалени за загубата поради оштетување.

в) Значајни сметководствени политики (продолжува)**Загуби поради оштетување на финансиски средства**

Штедилницата месечно, на датумот на секој биланс на состојба проценува и признава исправка на вредноста/оштетување за очекуваните кредитни загуби на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност.

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се мерат според амортизирана вредност се пресметува како разлика меѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквиот финансиски инструмент.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања**

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Штедилницата нема да може да ги наплати сите достасани износи на побарувањата според договорните услови. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се искажува како намалување на сметководствената вредност на кредитот. Зголемувањата на резервациите се вршат преку искажаните загуби поради оштетување признати во билансот на успех.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРСМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Штедилницата е должна да ги класифицира активните билансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2021 и 31 декември 2020 година.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплативост, врз основа на следните принципи:

- Поединечните кредитни изложености (ризичи) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евиденцијата за плаќање и надоместливата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата меѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместив износ, што всушност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот.
- Ако постојат објективни докази за ненаплатливост на кредити во кредитното портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупното кредитно портфолио. Овие стапки на очекувани кредитни загуби се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за управување со кредитниот ризик.
- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата во согласност со договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален заради тоа што договорните обврски за плаќање на главницата и/или каматата се во задоцнување, односно ненаплатени во период подолг од 90 дена. Сите резервации за загуби по кредити се разгледуваат и тестираат најмалку еднаш месечно и секакви натамошни промени на износите и времето на очекуваните идни парични приливи во споредба со претходните проценки, резултираат во промена на резервацијата за загуби поради оштетување, која се евидентира како задолжување или одобрување на загубите поради оштетување евидентирани во билансот на успех.
- Кредитот за кој се верува дека не е можно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Натамошните наплати се евидентираат како останати приходи од дејноста, добивки при наплата на претходно отпишани кредити и побарувања. Отпишувањето на кредити се врши во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик на НБРСМ.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Депризнавање на финансиски средства**

Штедилницата ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување на готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од нивната сопственост.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на комитенти, обврски по основа на кредити, останати обврски.

Депозити на комитенти

Депозитите на комитенти вклучуваат депозити по видување и орочени депозити на физички лица.

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци и последователно се мерат по амортизираната набавна вредност.

Обврски врз основа на кредити

Обврските врз основа на кредити се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци. Последователното мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата меѓу нето приливите и вредноста која се задржува се признава во билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи го методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични одливи во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

Останати обврски

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи.

Депризнавање на финансиските обврски

Штедилницата ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или истечени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Недвижности и опрема**

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување, доколку има. Издатоците направени за замена на дел од недвижноста и опремата што се евидентираат одделно, се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат.

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација сè до нивното ставање во употреба. Корисниот век на употреба на одделни категории недвижности и опремата е како што следува:

	Корисен век
Градежни објекти	40 години
Компјутери	4-10 години
Моторни возила	4 години
Мебел и опрема	4-10 години

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата се ревидира и се приспособува најмалку еднаш годишно, односно доколку се оцени како неопходно и се применува перспективно.

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите и опремата се предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместлива вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместлива вредност.

Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот и други нематеријални средства како права и лиценци кои се законски заштитени и кои не можат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пр. патенти, права за копирање и други комерцијални права).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Нематеријални средства (продолжува)**

Нематеријалните средства се амортизираат со употреба на праволиниски метод во текот на корисниот век на употреба. Нематеријалните средства во подготовка не се амортизираат. Корисниот век на употреба на одделни категории нематеријални средства е како што следува:

	Корисен век
Софтвер	4-10 години
Патенти и лиценци	4-10 години

На крајот на секоја година Штедилницата врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Штедилницата се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместливиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместливиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместливиот износ.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Загуби поради оштетување на нефинансиските средства (продолжува)**

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по законски извршена постапка за преземање, односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста. Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по пониската од набавната и проценета вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба, со што би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит. Истовремено со признавањето на преземеното средство, побарувањето целосно или делумно се депризнава од билансот на состојба.

На датумот на почетно признавање на средството, Штедилницата е должна во согласност со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања да ја намали вредноста на преземеното средство во билансот на состојба, како оштетување во износ од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство. Доколку износот на затворената исправка на вредност е поголем од 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство, Штедилницата е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството. Ревалоризациската резерва е дел од дополнителниот капитал на Штедилницата и може да се исклучи од дополнителниот капитал доколку бидат исполнети условите определени во Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот.

Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, Штедилницата е должна да ја утврди проценетата вредност на преземеното средство и во билансот на успех да признае загуба за оштетување еднаква најмалку на поголемиот износ од:

- Негативната разлика меѓу проценетата вредност и нето вредноста на преземеното средство и
- 20% од нето вредноста на преземеното средство.

Доколку Штедилницата не успее да го продаде преземеното средство во рок од 3 години, должна е на крајот на третата година да ја сведе вредноста на затеченото преземено средство на нула.

Преземеното средство се депризнава при продажба на средството. Реализираниот вишок при продажба на средството се признава во билансот на успех на датумот на продажба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Донации**

Донација во сметководството се евидентира во согласност со Политиката за донации.

Донациите кои во целост се состојат од нематеријални средства и други трошоци поврзани со проекти (белешки 28 и 39) се евидентираат како приход систематски и рационално во текот на употребливиот век на средствата. Добиените донации се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби во висина на амортизацијата за годината на соодветните основни средства како останати деловни приходи. Останатите добиени средства од проекти се приходуваат во моментот на набавка или извршување на услугата. Добиени средства како учествуво во трошоци на Штедилницата за одобрување на кредити со поповолни кредитни услови се разграничуваат текот на една година.

Резервирања

Резервирањата се признаваат во случај кога Штедилницата има тековни обврски (законски или изведени) како резултат на минати настани и притоа е веројатно дека Штедилницата ќе биде обврзана истите да ги плати и износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервирање ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде што резервирањето се мери со користење на проценетите парични текови за измирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

Користи за вработените***Планови за дефинирани придонеси***

Штедилницата плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои се одговорни за исплата на пензиите. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат. Покрај придонесите за пензиско осигурување се плаќаат и придонеси за: здравство, професионален дополнителен придонес, придонес за вработување во случај на невработеност, придонес за стаж на осигурување со зголемено траење. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Краткорочните користи за вработените вклучуваат: плати, задолжителни придонеси за социјално осигурување, краткорочни платени отсуства (платен годишен одмор, платено боледување) и немонетарни користи (здравствена заштита).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ОВОЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Користи за вработените (продолжува)*****Останати долгорочни користи за вработените***

Согласно македонската законска регулатива Штедилницата исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Северна Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во интерните акти на Штедилницата. Штедилницата искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените врз основа на актуарска пресметка за јубилејни награди и долгорочни користи за вработените. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

Оданочување

Обврската на Штедилницата за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајни во примена на датумот на Билансот на состојба.

Тековниот данок на добивка, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели коригирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на реинвестираната добивка во претходната година.

Одложениот данок се признава на разликите меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи времени разлики, а одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се мерат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, Штедилницата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Наеми**

Штедилницата зема недвижности под закуп врз основа на оперативни наеми. Расходите врз основа на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

Капитал и резерви

Уделот на сопственикот се класифицира како капитал. Дополнителните трошоци доколку постојат, директно поврзани со запишувањето на уделите се признаваат како одбивка од капиталот, нетирано од какви било даночни ефекти. Запишаниот капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во Централниот регистар при основањето, односно при промена на вредноста на капиталот.

Во законските резерви Штедилницата издвојува најмалку 5% од нето добивката сè додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ може да се употребува само за покривање на загубите.

г) Употреба на оценки и проценки

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти за кои нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Штедилницата го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата, како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа што не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, во тој случај се признава резервација. Мислење на раководството е дека обелоденетите сметководствени вредности се валидни во однос на тековните услови на пазарот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****г) Употреба на оценки и проценки (продолжува)*****Исправка на вредноста на кредитите***

Штедилницата најмалку еднаш месечно врши анализа на кредитните портфолија со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Штедилницата донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок.

Раководството користи проценки за стапки на очекувани кредитни загуби кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за методологија за управување со кредитниот ризик. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

Корисен век на недвижностите, опремата и нематеријалните средства

Раководството на Штедилницата го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на недвижностите, опремата и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Финансиска криза предизвикана од ситуацијата со COVID-19

Идните парични текови на Штедилницата се под директно влијание од тоа што би се очекувало како решение за излез од ситуацијата со **COVID-19**. Како резултат на тоа, идните парични текови се предмет на можни флуктуации и дали таквите флуктуации се значајни во однос на претходно очекуваните парични текови, останува неизвесно.

д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

За годината завршена на 31 декември 2021 немаше промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки (продолжува)****ѓ) Усогласеност со законската регулатива**

Штедилницата ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со законската регулатива пропишана од страна на НБРСМ.

Раководството на Штедилницата е одговорно за спроведување на целосната усогласеност на работењето на Штедилницата со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија.

Во текот на 2021 година НБРСМ спроведе делумна теренска контрола на работењето на Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје. Штедилницата доби препорака бр.15-21521/9 од 26.11.2021 и согласно препораката подготви акциски план за усогласување со наодите и препораките кои во целост ќе бидат исполнети до 31.03.2022 година. Не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРСМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност и ликвидноста на Штедилницата.

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
2021 (тековна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	42.941	42.941
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	238.959	238.959
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	437	437
Вкупно финансиски средства	-	-	-	-	282.337	282.337
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	205.497	205.497
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	16	16
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	7.894	7.894
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	213.407	213.407

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
2020 (претходна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	47.987	47.987
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	233.636	233.636
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	446	446
Вкупно финансиски средства	-	-	-	-	282.069	282.069
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	206.730	206.730
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	9.416	9.416
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	216.146	216.146

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Активностите на Штедилницата ја изложуваат кон различни финансиски ризици, а тие активности опфаќаат анализа, проценка, прифаќање и управување со одреден степен на ризик или комбинација на ризици. Преземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Штедилницата е да постигне соодветна рамнотежа меѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Штедилницата.

Политиките за управување со ризиците на Штедилницата се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити и контроли, како и следење на ризиците. Штедилницата редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите за да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на раководењето со ризици на Штедилницата осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи го Единствениот содружник, Управителот, нејзините клиенти и сите други субјекти.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ризикот на ликвидност и оперативниот ризик. Штедилницата има изготвено документ за прифатливо ниво на ризик.

2.1 Кредитен ризик

Штедилницата е изложена кон кредитен ризик, кој што претставува ризик од финансиска загуба која произлегува од неможноста должникот да ги исполни условите од договорот со Штедилницата или да не постапи според договореното. Кредитниот ризик е најважниот ризик за работењето на Штедилницата, затоа раководството внимателно ја раководи нејзината изложеност кон кредитниот ризик. Кредитните изложености главно произлегуваат од активностите за кредитирање што резултираат во кредити.

2.1.1 Управување со кредитниот ризик

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управувањето со кредитниот ризик на Штедилницата кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Единствен содружник, Управител, Кредитен одбор, Раководители на филијали, Координатор за наплата, Координатор за извештаи и Служба за внатрешна ревизија врз основа на извештаи и анализи изготвени од страна на релевантните организациони делови на Штедилницата. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Раководството на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.1 Управување со кредитниот ризик (продолжува)

Штедилницата има интерен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето.

Штедилницата применува различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- Жиранти и меници;
- Владетелски залог на предмети од злато и благородни метали;
- Залог девизи;
- Залог депозит.

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Загубите поради оштетување претставуваат идентификувани загуби на кредитното портфолио на Штедилницата коишто настанале до датумот на изготвување на билансот на состојба и за кои постојат објективни докази за оштетување. Штедилницата ја врши пресметката на резервацијата за оштетување по извршената класификација на кредитната изложеност во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се врши врз основа на следните критериуми:

- кредитната способност на клиентот;
- уредност во намирувањето на обврските.

Поединечниот пристап ги опфаќа индивидуално значајните изложености кои се над праговите на материјалност кои ги одредува Штедилницата. Прагот на материјалност изнесува над 200,000 денари до 01.12.2021, над 210,000 денари од 01.12.2021. Резервите за оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединечна основа се утврдуваат преку проценка на генерирана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. Ефективната каматна стапка се користи при дисконтирањето на идните парични текови.

Сите нефункционални кредити се опфатени со исправката на вредноста на поединечна основа.

Пресметаните загуби за оштетување на групна основа се обезбедуваат на портфолија на хомогени средства што индивидуално се под праговите на материјалност. Оштетувањето и резервацијата се пресметуваат преку користење на параметри кои се добиени за стапките на очекувана кредитна загуба на одредени портфолија кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за методологија за управување со кредитниот ризик.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Пресметаната резервација за оштетување се движи во следниве рамки:

- Од 0% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А
- Над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б
- Над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В
- Над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г
- Над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д.

Отпис на побарувања

Штедилницата врши отпис на побарувањата откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на побарувањето.

Штедилницата врши отпис на побарувањата и без постоење на правосилна судска одлука, во случаи:

- доколку недвосмислено е утврдена неможност и/или неспремност на лицето да ја плати обврската, а Штедилницата нема валидни инструменти за присилна наплата на побарувањето;
- доколку трошоците за покренување и водење постапка за присилна наплата се повисоки од износот на кредитната изложеност;
- доколку се поминати (12) месеци од датумот кога Штедилницата била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100% во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик која почна со примена од 01 јули 2019 година.

Штедилницата може да врши отпис на максималниот износ за отпис на мали износи на поединечно незначајни побарувања, кој се определува со Одлука на Единствен содружник.

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
во илјади денари																		
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 1																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	123.107	200.235	-	-	-	-	-	-	11	13	2	2	-	-	123.120	200.250
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(3.269)	(6.747)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.269)	(6.747)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	119.838	193.488	-	-	-	-	-	-	11	13	2	2	-	-	119.851	193.503
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	128.532	46.057	-	-	-	-	-	-	29	24	45	45	-	-	128.606	46.126
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(11.091)	(7.218)	-	-	-	-	-	-	(5)	(6)	(6)	(3)	-	-	(11.101)	(7.227)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	117.441	38.839	-	-	-	-	-	-	24	18	39	42	-	-	117.505	38.899

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
во илјади денари																		
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 3																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	11.311	10.302	-	-	-	-	-	-	325	335	-	-	-	-	11.636	10.637
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(9.631)	(8.993)	-	-	-	-	-	-	(319)	(328)	-	-	-	-	(9.950)	(9.321)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	1.680	1.309	-	-	-	-	-	-	6	7	-	-	-	-	1.686	1.316
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	262.950	256.594	-	-	-	-	-	-	365	372	47	47	-	-	263.361	257.013
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(23.991)	(22.958)	-	-	-	-	-	-	(324)	(334)	(6)	(3)	-	-	(24.321)	(23.295)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	238.959	233.636	-	-	-	-	-	-	41	38	41	44	-	-	239.041	233.718

За целите на финансиските извештаи, Штедилницата групите на кредитен ризик (Група 1, 2, 3) од Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (прилог кон истоимената одлука, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/17) и категориите на ризик од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик ги поврза и извести на следниот начин:

- во рамки на Група 1, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категорија на ризик „А“;
- во рамки на Група 2, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категориите на ризик „Б“ и „В“, коишто немаат статус на нефункционална кредитна изложеност;
- во рамки на Група 3, изложеностите на кредитен ризик коишто имаат статус на нефункционална кредитна изложеност.

Повеќе од 70% од портфолиото во група 2 во 2021 година има зголемена стапката на "очекувана кредитна загуба на групна основа", пресметана врз основа на историски податоци од 5 години, утврдена како производ на стапката на веројатноста за ненаплата и стапката на загуба заради ненаплата. При пресметката, значајно посредното влијание врз зголемувањето на стапката на очекувана кредитна загуба има стапка на инфлација како користен макроекономски показател.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	8.966	9.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.966	9.529
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	25.668	16.259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.668	16.259
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	34.634	25.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.634	25.788

Кон крајот на 2021 година Штедилницата изврши проценка на вредноста на обезбедувањето на златните предмети кои се депонирани за обезбедување на кредити по пазарна откупна цена, при што е проценето и докнижено зголемувањето на вредноста на златните предмети.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1 В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложениости		Вкупно	
	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020
Нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	28.029	27.312	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	28.032	27.315
Рударство и вадење на камен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прехрамбена индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата преработувачка индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снабдување со електрична енергија, гас, парева и климатизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Градежништво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспорт и складирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Информации и комуникации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски дејности и дејности на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стручни, научни и технички дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административни и помошни услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Образование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уметност, забава и рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	210.930	206.324	-	-	-	-	-	-	38	35	18	21	-	-	18	21
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	238.959	233.636	-	-	-	-	-	-	41	38	41	44	-	-	239.041	233.718

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1. Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020
Географска локација																		
Република Северна Македонија	-	-	238.959	233.636	-	-	-	-	-	-	41	38	23	23			239.023	233.697
Земји-членки на Европската Унија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	21	-	-	18	21
Европа (останато)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји- членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	238.959	233.636	-	-	-	-	-	-	41	38	41	44		-	239.041	233.718

2.1. Д. Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.2 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик од неможност Штедилницата да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

Од 01.01.2021 година во сила влезе новата Одлука за методологија за управување со ликвидносниот ризик донесена од НБРСМ. Одлуката немаше значајни импликации врз Штедилница ФУЛМ

2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на ликвидни средства, првенствено на пари и парични еквиваленти со цел да се овозможи редовно работење на Штедилницата.

Штедилницата е изложена на побарувања на дневна основа за повлекување на средства од страна на комитентите, кои влијаат на расположливите парични средства од депозитите и кредитите. Штедилницата нема потреба да одржува ниво на парични средства еднакво на сите потенцијални барања, проценувајќи дека минималното ниво на преорочување на доспеаните обврски може да биде предвидено со голема сигурност.

Раководството на Штедилницата ги ревидира состојбите на своите тековни сметки и депозитите на дневна основа. Раководството врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат на ликвидноста на Штедилницата, односно значајните датуми кои влијаат на одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Усогласеноста на средствата и обврските е од фундаментално значење за раководството на Штедилницата.

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на достасаноста на средствата и обврските.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучувајќи билансна и вонбилансна состојба на 31 декември 2021 и 2020 година е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи се на бруто основа, односно не се вклучени износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва.

Во прикажаните износи не е презентирана задолжителната резерва на Штедилницата која се чува на сметката во НБРСМ во износ од 5.143 илјади денари (2020: 4.936 илјади денари) од причина што истата не е на располагање на користење од страна на Штедилницата

Класифицирањето на структурата на средствата и обврските на Штедилницата е направено според датумот на доспевање со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.2. Ризик на ликвидност (продолжува)****2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност (продолжува)****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2021 тековна година							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	37.799	-	-	-	-	-	37.799
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	5.818	9.716	63.283	64.826	110.306	9.001	262.950
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	46	-	-	-	-	-	46
Останати побарувања	89	-	-	-	-	-	89
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	43.752	9.716	63.283	64.826	110.306	9.001	300.884
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	15.817	14.050	60.028	56.056	59.546	-	205.497
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	16	-	-	-	-	-	16
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	455	-	8	-	-	-	463
Вкупно финансиски обврски	16.288	14.050	60.036	56.056	59.546	-	205.976
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	27.464	(4.334)	3.247	8.770	50.760	9.001	94.908

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.2. Ризик на ликвидност (продолжува)****2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност (продолжува)**

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжува)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2020 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	43.051	-	-	-	-	-	43.051
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	5.081	9.058	61.792	66.157	106.125	8.383	256.596
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	206	-	-	-	-	-	206
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	48.338	9.058	61.792	66.157	106.125	8.383	299.853
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	11.628	13.580	61.258	56.323	63.941	-	206.730
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	392	-	-	-	-	-	392
Вкупно финансиски обврски	12.020	13.580	61.258	56.323	60.941		207.122
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	36.318	(4.522)	534	9.834	42.184	8.383	92.731

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флукутираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од каматни промени на пазарните стапки (како што се каматните стапки и кредитните маргини).

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

Штедилницата ги прикажува резултатите од извршеното стрес-тестирање согласно Одлуката за методологија за управување со ризиците пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.3. Пазарен ризик (продолжува)****2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)****А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските**

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2021 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2021)	1.109	94.607	319.324	30%
Ефекти од примена на сценарија:				
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% и директен кредитен ризик преку вложување на квалитет на портфолио)	1.109	94.607	319.324	30%
Сценарио 1 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 100%)	(16.861)	77.746	298.166	26%
Сценарио 2 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 300%)	(41.414)	53.193	273.613	19%
Сценарио 3 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 500%)	(65.086)	29.521	249.941	12%
Ризик од промена на каматните стапки				
Сценарио 1 (промена за 2%)	(4.010)	90.597	319.324	28%
Сценарио 2 (промена за 5%)	(10.021)	84.586	319.324	26%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)	1.109	94.607	319.324	30%
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)				

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.3. Пазарен ризик (продолжува)****2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)****А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжува)**

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Активна пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2020 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2020)	1.097	92.957	310.963	30%
Ефекти од примена на сценарија:				
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% изразена преку индиректен кредитен ризик)	1.097	92.957	311.537	30%
Сценарио 1 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 100%)	(11.695)	81.262	298.745	27%
Сценарио 2 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 300%)	(32.426)	60.531	279.013	22%
Сценарио 3 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 500%)	(53.514)	39.443	256.926	15%
Ризик од промена на каматните стапки (намалување на каматните стапки)				
Сценарио 1 (намалување за 2%)	(3.310)	89.647	310.963	29%
Сценарио 2 (намалување за 5%)	(8.268)	84.689	310.963	27%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.3. Пазарен ризик (продолжува)****2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)****Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолио за тргување**

	тековна година 2021				претходна година 2020			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
во илјади денари								
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.3. Пазарен ризик (продолжува)****2.3.2. Каматен ризик**

Штедилницата е изложена на ризици во однос на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот, врз финансиските позиции и готовинските текови. Каматните маргини можат да се зголемат како резултат на таквите промени, но исто така можат и да се намалат или да предизвикаат загуба во случај на појава на непланирани движења. Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на реагирање на сензитивноста на Штедилницата на промените на каматните стапки. Штедилницата секогаш внимава да не се намали каматната маргина. Во секој случај, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

2.3.2. Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)**А. Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки**

<i>во илјади денари</i>		31 декември 2021	31 декември 2020
	Валута		
Нето-пондерирана позиција за валута			
МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	4.046	3.338
Нето-пондерирана позиција за валута ЕУР ДК (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР ДК	(42)	(38)
Вкупна пондерирана вредност – промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности		4.004	3.300
Сопствени средства		94.607	92.957
Вкупна пондерирана вредност / сопствени средства		4,24%	3,55%

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства/обврски
2021 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	39.420	-	-	-	-	-	39.420
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	4.057	9.128	53.831	56.863	103.462	8.571	235.912
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	43.477	9.128	53.831	56.863	103.462	8.571	275.332
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	14.087	15.265	91.438	33.441	50.751	-	204.982
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	16	-	-	-	-	-	16
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	14.103	15.265	91.438	33.441	50.751	-	204.998
Нето билансна позиција							
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето позиција	14.103	15.265	91.438	33.441	50.751	-	204.998

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжува)

во илјади денари		до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства/обврски
2020 (претходна година)								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти		47.803	-	-	-	-	-	47.803
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки		-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти		3.317	8.510	48.390	68.393	94.422	7.936	230.968
Вложувања во хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства		51.120	8.510	48.390	68.393	94.422	7.936	278.771
Финансиски обврски								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти		10.962	13.712	94.919	39.582	47.021	-	206.196
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити		-	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски и хибридни инструменти		-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски		10.962	13.712	94.919	39.582	47.021		206.196
Нето билансна позиција								
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции		-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции		-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција		-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето позиција		10.962	13.712	94.919	39.582	47.021		206.196

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари

[illegible]

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.3 Валутен ризик

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.4 Оперативен ризик

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или слаби внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Штедилницата има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик која се базира на Политика за управување со оперативен ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Штедилницата да се идентификуваат загуби кои можат да потекнуваат од настани кои се класифицирани како ризични настани од внатрешна измама, надворешна измама, работни практики и сигурност на работно место, клиенти, производи и деловни практики, оштетување на основни средства, прекин на деловни процеси и системски грешки и извршување, испорака и управување со процеси нивно евидентирање во база на податоци за управување со овој ризик, мерење и преземање на корективни акции со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Штедилницата. Штедилницата навремено доставува извештаи за управување со оперативен ризик до Раководството.

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ

Управување со капиталот

Целите на Штедилницата при управување со капиталот, што е поширок концепт од уплатена главнина кој се прикажува во билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласеност на Штедилницата со барањата на НБРСМ;
- одржување на способноста на Штедилницата да продолжи да функционира како успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати;
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење.

Адекватноста на капиталот и употребата на сопствените средства на Штедилницата редовно се следат од Раководството на Штедилницата, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулаторот, за супервизорски цели. Потребните информации се доставуваат до НБРСМ на квартална основа.

Сопствените средства на Штедилницата се состојат од, Редовен основен капитал (РОК) кој се состои од Капитални инструменти од РОК, Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд), Задржана нераспоредена добивка и Кумулативна сеопфатна добивка или загуба.

Ризично пондерираните средства се класифицирани според природата на секое средство и договорна страна и се мерат со употреба на соодветни пондери на ризичност. Овие пондери го одразуваат кредитниот ризик и го земаат во предвид секое квалификувано обезбедување или гаранции.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (ПРОДОЛЖУВА)

Стапка на адекватност на капиталот

Во белешката 3 е даден преглед на Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) кој е подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот и Одлуката за условите и начинот на работа на штедилниците. Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот којашто не може да биде пониска од 20%.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)

ИЗВЕШТАЈ

за стапката на адекватноста на капиталот
со состојба на 31.12.2021 година

Ред. бр.	ОПИС	Тековна година 2021	Претходна година 2020
1	2		3
I	Активна пондерирана според кредитниот ризик		
1	Активна пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	241.624	236.729
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	19.330	18.938
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	3.200	2.468
4	Нето позиција во злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	256	197
6	Активна пондерирана според валутниот ризик	3,200	2,468
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	5.960	5.733
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	-	-
9	Активна пондерирана според оперативниот ризик	74.500	71.666
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	-	-
13	Активна пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	319.324	310.863
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	63.865	62.172
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	94.607	92.957
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)	0.30	0.30

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)

ИЗВЕШТАЈ
за сопствените средства

Ред. бр.	Опис	Тековна година 2021	Претходна година 2020
1	2	3	3
A1.	Сопствени средства	94.607	92.957
A2.	Основен капитал	94.607	92.957
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	94.607	92.957
A3.1	Позиции во РОК	97.162	96.065
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	75.607	75.607
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	-	-
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	15.227	15.227
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	6.216	5.119
A3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-	-
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	112	112
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	(2.555)	(3.108)
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	(2.555)	(3.108)
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на штедилницата	-	-
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
A3.4.2.	Останато	-	-
A.3.5.	Други позиции од РОК	-	-
A.3.6.		-	-
B4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-	-
B4.1	Позиции во ДОК	-	-
B4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
B4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-	-
B4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)
Извештај за сопствените средства (продложува)

Ред. бр. 1	Опис 2	Тековна година 2021 3	Претходна година 2020 3
Б4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
Б4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
Б4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
Б4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-
Б4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-	-
Б4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-	-
Б4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
Б4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
Б4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
Б4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
Б4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
Б4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
Б4.4.2.	Останато	-	-
Б4.5.	Други позиции од ДОК	-	-
В5.	Дополнителен капитал (ДК)	-	-
В5.1.	Позиции во ДК	-	-
В5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	-	-
В5.1.2.	Субординирани кредити	-	-
В5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
В5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-
В5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
В5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
В5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
В5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
В5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
В5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
В5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
В5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
В5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
В5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
В5.4.2.	Останато	-	-
В5.5.	Други позиции од ДК	-	-

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ

Известувањето според сегментите се врши по деловни активности според оперативните сегменти на Штедилницата.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Штедилницата за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Единствениот содружник, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Штедилницата одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи и расходи на Штедилницата;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Штедилницата;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Штедилницата.

На 31 декември 2021 и 2020 година оперативни сегменти на Штедилницата се:

- работа со население-дадени кредити и примени депозити
- работа со финансиски институции
- држава
- останати незначајни оперативни сегменти

Штедилницата обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Штедилницата остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2021 и 2020 година не постојат значајни клиенти.

Штедилницата нема секундарни географски сегменти и ги извршува своите деловни активности во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

А Оперативни сегменти

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

А Оперативни сегменти (продолжува)

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

Б. Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни клиенти

	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)						Неалоцирано	Вкупно по значаен клиент
	Работа со население	Работа со финансиски институции	Држава	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата		Сите останати незначајни оперативни сегменти		
<i>во илјади денари</i>								
2021 (тековна година) (Штедилницата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)								
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-
2020 (претходна година) (Штедилницата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)								
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

В. Географски подрачја

во илјади денари	Република Северна Македонија	Земји- членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)	Сите останати незначајни географски сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2021 (тековна година)								
Вкупни приходи	43.553	-	-	-	-	-	-	43.553
Вкупна актива	312.211	-	-	-	-	-	-	312.211
2020 (претходна година)								
Вкупни приходи	41.251	-	-	-	-	-	-	41.251
Вкупна актива	313.727	-	-	-	-	-	-	313.727

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ

а) Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на доспевање.

б) Кредити и побарувања од банки

Кредитите и побарувањата од банки се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирања поради оштетувања. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од банки, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствената вредност.

в) Кредити и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на Штедилницата во најголем дел се со променлива каматна стапка, еден дел со прилагодлива, а само мал дел со фиксна каматна стапка. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствената вредност. Поради незначителното учество на кредитите со фиксна каматна стапка во вкупното портфолио објективната вредност на вкупните кредити и побарувања од други комитенти е еднаква на нивната сметководствена вредност.

г) Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

д) Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Поради незначителното учество на депозитите со фиксна каматна стапка во вкупните депозити објективната вредност на вкупните депозити на други комитенти е еднаква на нивната сметководствена вредност.

ѓ) Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност поради прилагодување на каматните стапки за конкретни финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, приближно ја претставува нивната сметководствена вредност.

е) Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**А. Објективна вредност на финансиските средства и обврски**

	тековна година 2021		претходна година 2020	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	42.941	42.941	47.987	47.987
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност, преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	238.959	238.959	233.636	233.636
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	46	46	123	123
Останати побарувања	437	437	446	446
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	205.497	205.497	206.730	206.730
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	16	16	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	7.894	7.894	9.416	9.416

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност****Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност**

во илјади денари		Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2021 (тековна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување		19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба		23.1	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување		32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-
31 декември 2020 (претходна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување		19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба		23.1	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување		32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-

	тековна година 2021		претходна година 2020	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)****Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3**

во илјади денари							
	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2020 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)****Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3**

во илјади денари		Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)		-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:								
- Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2021 (тековна година)		-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Нето приходи/(расходи) од камата**А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

	во илјади денари	
	тековна година 2021	претходна година 2020
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	109	148
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	36.233	35.964
Вложувања во хартии од вредност	-	-
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)	(209)	(225)
Наплатени претходно отпишани камати	1.253	1.027
Вкупно приходи од камата	37.386	36.914
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	4.787	4.473
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	-	-
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно расходи за камата	4.787	4.473
Нето приходи/(расходи) од камата	32.599	32.441

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Нето приходи/(расходи) од камата (продолжува)**Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот**

	во илјади денари	
	тековна година 2021	претходна година 2020
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	109	148
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	36.233	35.964
Нерезиденти	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)	(209)	(225)
Наплатени претходно отпишани камати	1.253	1.027
Вкупно приходи од камата	37.386	36.914
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	4.787	4.473
Нерезиденти	-	-
Вкупно расходи за камата	4.787	4.473
Нето приходи/(расходи) од камата	32.599	32.441

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести**А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

	во илјади денари	
	тековна година 2021	претходна година 2020
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	6.072	6.203
Платен промет	-	-
во земјата	-	-
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	6.072	6.203
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	-	-
Платен промет	273	240
во земјата	273	240
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	34	34
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)	-	-
Вкупно расходи за провизии и надомести	307	274
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	5.765	5.929

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести**Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести****Приходи од провизии и надомести**

Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	6.072	6.203
Нерезиденти	-	-

Вкупно приходи од провизии и надомести**Расходи за провизии и надомести**

Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	273	240
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Нерезиденти	34	34

Вкупно расходи за провизии и надомести**Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести**

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
6.072	6.203
-	-
6.072	6.203
-	-
-	-
-	-
273	240
-	-
34	34
307	274
5.765	5.929

	во илјади денари	
	тековна година 2021	претходна година 2020
Средства за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
Обврски за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето- основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето приходи од тргување	-	

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

	во илјади денари	
	тековна година 2021	претходна година 2020
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

10. Нето приходи/(расходи) од курсни разлики

Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа
 курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето основа
 останати курсни разлики, на нето основа
Нето приходи/(расходи) од курсните разлики

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

11. Останати приходи од дејноста

	во илјади денари	
	тековна година 2021	претходна година 2020
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	86
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	35	2
Наплатени претходно отпишани побарувања	1.300	724
Ослободување на резервирања за:		
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)	-	-
- Приходи од раскинати договори за депозити	251	142
- Приходи од проект	3.480	1.661
- Други приходи	123	266
Вкупно останати приходи од дејноста	5.189	2.881

Приходите од проекти во износ од 3.480 илјади денари (2020: 1.661 илјади денари) произлегуваат од Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 од 20 јануари 2016 година со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“ и Анексите кон Договорот за давање на под-имплементација на проектна поддршка склучени во периодот од 2016 до 2019 година во износ од 1.608 илјади денари (2020: 1.607 илјади денари) и Договор бр. 03-611/1 од 21 октомври 2020 година за вклучување во програмата Business Ecosystem Project (BEP), при што се остварени приходи во 2021 износ од 1.872 илјади денари (2020: 54 илјади денари).

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од Проектот проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“. Добиените средства за набавка на основни средства при почетно признавање се третираат како разграничен приход. На секој последователен датум на известување, дел од разграничениот приход во висина на амортизацијата за годината на соодветните основни средства се признава како приход за годината. Останатите добиени средства од Проектот се признаваат како приход во моментот на набавката или извршување на услугата.

Со добиените средства од програмата Business Ecosystem Project (BEP) се субвенционира каматата како процентуален дел од исплатените кредити со што се обезбедија поповолни кредитни услови за нови и постоечки клиенти и полесен пристап до финансиски средства за нивните нано и микро бизниси. Добиените средства од Проектот се признаваат како приход соодветно на периодот во кој има субвенционирана камата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

12. ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ПОСЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ВОНБИЛАНСНАТА ИЗЛОЖЕНОСТ, НА НЕТО-ОСНОВА

Во илјади денари

	Кредити на и побару- вања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансис- ките средства располож- ливи за продажба	Вложувањ а во финансис- ките средства кои се чуваат до достасу- вање	Парични средства и парични еквива- ленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побару- вања	Вкупно исправка на вредноста на финансис- ките средства	Посебна резерва за вонбилансна изложеност	Вкупно
2021 (тековна година)										
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>										
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва	-	20.586	-	-	-	324	3	20.913	-	20.913
(Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	-	(17.379)	-	-	-	(189)	-	(17.568)	-	(17.568)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	-	3.207	-	-	-	135	3	3.345	-	3.345
2020 (претходна година)										
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>										
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва	-	20.101	-	-	-	454	1	20.556	-	20.556
(Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	-	(15.811)	-	-	-	(188)	-	(15.999)	-	(15.999)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	-	4.290	-	-	-	266	1	4.557	-	4.557

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

во илјади денари						
	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество*
2021 (тековна година)						
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-		-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-	-	-		-
2020 (претходна година)						
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	6	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	(47)	(47)
	-	-	-	-	(41)	-
	-	-	-	-	(41)	(41)

*само за консолидираните финансиски извештаи

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

14. Трошоци за вработените

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
<i>Краткорочни користи за вработените</i>	
Плати	17.140
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	15.792
Краткорочни платени отсуства	6.666
Трошоци за привремено вработување	6.106
Удел во добивката и награди	-
Немонетарни користи	-
23.806	21.898
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>	
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-
Користи при пензионирањето	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-
<i>Користи поради престанокот на вработувањето</i>	
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-
Останато (наведете ги поединечно оние трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)	-
Регрес за годишен одмор на вработените	1.104
Новогодишен надомест на вработени	489
Јубилејна награда	189
Останато	9
	3
	87
	71
Вкупно трошоци за вработените	25.195
	22.991

Штедилницата во текот на 2020 и 2021 година, согласно прописите, исплати регрес за годишен одмор на вработените. Во 2021 година согласно измените во член 9 од Закон за данок на добивка беше исплатен износот на регрес за годишен одмор во висина од 80%(2020; 40%) од просечната месечна бруто плата по работник во Република С.Македонија, објавена до денот на исплатата. Штедилницата во текот на 2021 година исплати јубилејна награда за стаж над десет и дваесет години во Штедилницата и новогодишен надомест.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

15. Амортизација

Амортизација на нематеријалните средства

Интерно развиен софтвер

Купен софтвер од надворешни добавувачи

Други интерно развиени нематеријални средства

Други нематеријални средства

Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп

Амортизација на недвижностите и опремата

Градежни објекти

Транспортни средства

Мебел и канцелариска опрема

Останата опрема

Други ставки на недвижностите и опремата

Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп

Вкупно амортизација

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
735	612
-	-
617	616
-	-
1.352	1.228
557	556
-	-
889	1.077
13	13
-	-
-	-
1.459	1.646
2.811	2.874

16. Останати расходи од дејноста

Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба

Трошоци за лиценцирање на софтверот

Премии за осигурување на депозитите

Премии за осигурување на имотот и на вработените

Материјали и услуги

Административни и трошоци за маркетинг

Останати даноци и придонеси

Трошоци за кирии

Трошоци за судски спорови

Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето основа

Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето основа

Други резервирања, на нето основа

Загуба од продажбата на:

недвижности и опрема

нематеријални средства

преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за

отуѓување

Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)

Вкупно останати расходи од дејноста

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-
523	500
186	203
6.431	5.494
1.348	1.076
402	395
1.920	1.804
19	28
144	109
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
11	23
10.984	9.632

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка**А. Расходи/приходи за тековен и одложен данок****Тековен данок на добивка**

Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината

Корекции за претходни години

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Промени во сметководствени политики и грешки

Останато

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка кој произлегува од привремени разлики за годината

Признавање на претходно непризнаени даночни загуби

Промени во даночната стапка

Воведување нови даноци

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Останато

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
109	141
-	-
-	-
-	-
-	-
109	141
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
109	141

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
109	141
109	141
-	-
-	-
-	-
109	141

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка (продолжува)

Б. Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2021		претходна година 2020	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	-	1,218	-	1.238
Данок на добивка согласно со применливата даночна стапка	10,0	122	10,0	124
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	8,0	97	9,4	116
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	(9,0)	(110)	(8,0)	(99)
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		109		141
Просечна ефективна даночна стапка	8,9		11,4	

За фискалната 2021 и 2020 година, Штедилницата го искористи правото на намалување на даночната основа за износот на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка: износ од 1.097 илјади денари и 993 илјади денари соодветно).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка (продолжува)

В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2021			претходна година 2020		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2021	претходна година 2020
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
<i>Сопственички инструменти</i>	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Кредити на и побарувања од банки	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		во илјади денари			
		тековна година 2021		претходна година 2020	
		Дериватни средства	(Дериватни обврски)	Дериватни средства	(Дериватни обврски)
А	Деривати за заштита од ризик / Деривати чувани за управување со ризик				
A.1	Според видот на променливата				
	Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.2	Според видот на заштита од ризик				
	Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Б.	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА

Ризици и неизвесности

Раководството на Штедилницата евидентираше резервации за загуби поради оштетување за сите познати и предвидливи ризици на датумот на финансиските извештаи.

Штедилницата продолжува да ги обезбедува побарувањата првенствено со меници и жиранти, депозити и предмети од злато и благородни метали. Во зависност од класификацијата на кредитите, раководството вложува крајни напори за навремена реализација на средствата за обезбедување.

Работењето на Штедилницата може да биде под влијание на финансиските трендови во случај да дојде до влошување на вкупното глобално и локално економско опкружување.

Раководството на Штедилницата реагира соодветно на какви било промени на пазарот и економијата во целина. Некои од преземените мерки се: зајакнување на процесот на набљудување на големите комитенти и индустриски гранки кон кои Штедилницата е најмногу изложена, обезбедување на соодветна рамнотежа меѓу активните и пасивните каматни стапки, преоценување на односите со соодветните банки и други учесници на локалниот финансиски пазар каде што е возможно зголемување на лимитите на обезбедување. Сето горенаведено е фокусирано со цел да се заштити и развие тековната и идната база на комитенти кредитокорисници/депоненти во правец на остварување на целите на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)**22.1 Кредити на и побарувања од банки**

	во илјади денари			
	тековна година 2021		претходна година 2020	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Репо				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	-	-	-

	тековна година 2021				претходна година 2020			
	Исправ-ка на вредн. за	Исправ-ка на вредн. за	Исправ-ка на вредн. за	Вкупно исправ-ка на вредн.	Исправ-ка на вредн. за	Исправ-ка на вредн. за	Исправ-ка на вредн. за	Вкупно исправка на вредн.
Во илјади денари	Група 1	Група 2	Група 3	Група 4	Група 1	Група 2	Група 3	Група 4
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот**

	во илјади денари			
	тековна година 2021		претходна година 2020	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница	-	-	-	-
станбени кредити	-	-	-	-
потрошувачки кредити	12.135	220.537	12.271	214.638
автомобилски кредити	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-
други кредити	324	28.499	255	27.977
побарувања врз основа на камати	1.455	-	1.453	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	64.903	(64.903)	61.975	(61.975)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	78.817	184.133	75.954	180.640
(Исправка на вредноста)	(13.642)	(10.349)	(13.044)	(9.914)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	65.175	173.784	62.910	170.726

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)**

Во илјади денари	тековна година 2021				претходна година 2020			
	Исправ- ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2	Исправ- ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправ- ка на вредн.	Испра- в-ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2	Исправ- ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправка на вредн.
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	6.747	7.218	8.993	22.958	5.707	7.994	6.169	19.870
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста	4.712	11.417	4.458	20.587	5.252	10.146	4.703	20.101
(ослободување на исправката на вредноста)	(7.208)	(6.729)	(3.443)	(17.380)	(7.632)	(5.449)	(2.730)	(15.811)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	(5.041)	5.016	25	-	(1.772)	1.763	9	-
- исправка на вредноста за Група 2	4.058	(5.830)	1.772	-	5.192	(7.236)	2.044	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	(37)	(37)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	(2.174)	(2.174)	-	-	(1.165)	(1.165)
Состојба на 31 декември	3.268	11.091	9.631	23.991	6.747	7.218	8.993	22.958

Отпишувањето на кредити се врши во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик на НБРСМ, односно од 01.07.2019 година Штедилницата изврши пренос на сметките за вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога штедилницата била должна да врши исправка на вредност, односно да издвојува посебна резерва од 100%.

Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)

Првокласни инструменти за обезбедување
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)
државни хартии од вредност
државни безусловни гаранции
банкарски гаранции
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)
Гаранции од физички лица
Залог на недвижен имот
имот за сопствена употреба (станови, куќи)
имот за вршење дејност
Залог на подвижен имот
Останати видови обезбедување (предмети од злато)
Необезбедени

**Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти
намалени за исправката на вредноста**

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
7.347	7.628
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
219.298	213.233
-	-
-	-
-	-
-	-
12.314	12.775
-	-
238.959	233.636

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжува)**23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување**

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	-
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	-

Во илјади денари	тековна година 2021				претходна година 2020			
	Исправ- ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2	Исправ- ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправ- ка на вредн.	Исправ- ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2	Исправ- ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправка на вредн.
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

24. Вложување во подружници и придружени друштва**А. Процент на учество на Штедилницата во подружници и во придружени друштва**

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Б. Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка /(загуба) за финансиската година
Тековна година 2021	-	-	-	-	-
Претходна година 2020	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

25. Останати побарувања

Побарувања од купувачите	-	-
Однапред платени трошоци	271	258
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	365	372
Побарувања од вработените	-	-
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)	13	13
ситен инвентар	71	94
залиха на материјали	47	47
Други побарувања	767	784
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	(330)	(338)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	437	446

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
271	258
-	-
365	372
-	-
-	-
-	-
13	13
71	94
47	47
767	784
(330)	(338)
437	446

Во илјади денари	тековна година 2021				тековна година 2020			
	Исправ-ка на вредн. за Група 1	Исправ-ка на вредн. за Група 2	Исправ-ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправ-ка на вредн.	Исправ-ка на вредн. за Група 1	Исправ-ка на вредн. за Група 2	Исправ-ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправка на вредн.
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	9	329	338	1	18	110	129
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	9	78	240	327	8	133	314	455
(ослободување на исправката на вредноста)	(9)	(54)	(126)	(189)	(12)	(86)	(90)	(188)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	(2)	2	-	-	(1)	1	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	2	(24)	22	-	4	(57)	53	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	(146)	(146)	-	-	(56)	(56)
Состојба на 31 декември	0	11	319	330	-	9	329	338

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

26. Заложени средства

Должнички хартии од вредност
Сопственички инструменти
Кредити на и побарувања од банки
Кредити на и побарувања од други клиенти
Останати побарувања
Вкупно заложени средства

Во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари

Почетна сметководствена вредност

Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)

преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)

преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)

Оштетување

Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)

загуба поради оштетување во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)

загуба поради оштетување во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност

на 1 јануари 2020 (претходна година)

на 31 декември 2020 (претходна година)

на 31 декември 2021 (тековна година)

Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
-	-	-	-	175	175
-	-	-	-	46	46
-	-	-	-	(81)	(81)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	147	147
-	-	-	-	15	15
-	-	-	-	(22)	(22)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28	28
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Со состојба на 31 декември 2021 преземените средства на Штедилницата врз основа на ненаплатени побарувања се со вкупна сегашна вредност од 0 денари (2020: 0 денари). Нивната објективна вредност на 31 декември 2021 година изнесува 140 илјади денари (2020: 140 илјади денари).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Нематеријални средства

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)

Зголемувања преку нови набавки

Зголемувања преку интерен развој

Зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

пренос од нематеријални средства во подготовка

Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)

Зголемувања преку нови набавки

Зголемувања преку интерен развој

Зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

пренос од нематеријални средства во подготовка

Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)

Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
-	6.093	-	4.515	-	-	-	10.608
-	1.247	-	-	-	-	-	1.247
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.340	-	4.515	-	-	-	11.855
-	7.340	-	4.515	-	-	-	11.855
-	521	-	64	-	-	-	585
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.861	-	4.579	-	-	-	12.440

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Нематеријални средства (продолжува)

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
<i>во илјади денари</i>								
Амортизација и оштетување								
Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)	-	945	-	790	-	-	-	1.735
амортизација за годината	-	612	-	616	-	-	-	1.228
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)		1.557		1.406				2.963
Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)	-	1.557	-	1.406	-	-	-	2.963
амортизација за годината	-	735	-	617	-	-	-	1.352
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)		2.292		2.023				4.315
Сегашна сметководствена вредност								
на 1 јануари 2020 (претходна година)	-	5.148	-	3.725	-	-	-	8.873
на 31 декември 2020 (претходна година)	-	5.783	-	3.109	-	-	-	8.892
на 31 декември 2021 (тековна година)	-	5.569	-	2.556	-	-	-	8.125

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Нематеријални средства (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
во илјади денари							
Сегашна сметководствена вредност на:							
На 31 декември 2020 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2021 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2021 година Штедилницата нема нематеријални средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Набавени се нематеријални средства во износ од 585 илјади денари кои се ставени во употреба.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

29. Недвижности и опрема

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)

зголемувања

зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

останати преноси

Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)

зголемувања

зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

останати преноси

Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)	-	22.254	1.666	11.152	330	-	-	6	35.408
зголемувања	-	-	-	24	-	-	-	-	24
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	(131)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)	-	22.254	1.666	11.045	330	-	-	6	35.301
Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)	-	22.254	1.666	11.045	330	-	-	6	35.301
зголемувања	-	26	-	493	-	-	-	-	519
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(613)	-	-	-	-	(613)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)	-	22.280	1.666	10.925	330	-	-	6	35.207

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

29. Недвижности и опрема (продолжува)

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностит е и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)	-	2.230	1.666	6.991	250	-	-	6	11.143
амортизација за годината	-	556	-	1.077	13	-	-	-	1.646
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	(131)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)		2.786	1.666	7.937	263	-	-	6	12.658
Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)	-	2.786	1.666	7.937	263	-	-	6	12.658
амортизација за годината	-	557	-	889	13	-	-	-	1.459
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(613)	-	-	-	-	(613)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)	-	3.343	1.666	8.213	276	-	-	6	13.504
Сегашна сметководствена вредност на 1 јануари 2020 (претходна година)	-	20.024	-	4.161	80	-	-	-	24.265
на 31 декември 2020 (претходна година)	-	19.468	-	3.108	67	-	-	-	22.643
на 31 декември 2021 (тековна година)	-	18.937	-	2.712	54	-	-	-	21.703

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

29. Недвижности и опрема (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

во илјади денари

Сегашна сметководствена вредност на:

На 31 декември 2020 (претходна година)

На 31 декември 2021 (тековна година)

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Со состојба на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година сите недвижности и опрема се во сопственост на Штедилницата.

На 31 декември 2021 година Штедилницата нема недвижности и опрема каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Имотот во земјиште, згради и опрема на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година, не надминува 30% од сопствените средства на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски**30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

Побарувања за данок на добивка (тековен)

Обврски за данок на добивка (тековен)

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
46	123
-	-

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски**A. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

	тековна година 2021			претходна година 2020		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето основа
<i>во илјади денари</i>						
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)

Б. Непризнаени одложени даночни средства

Даночни загуби

Даночни кредити

Вкупно непризнаени одложени даночни средства

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-
-	-

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

Во илјади денари	Признаени во текот на годината во:			Состојба на 31 декември
	Состојба на 1 јануари	билансот на успех	капиталот	
претходна година 2020				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2021				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување**А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

Нематеријални средства

Недвижности и опрема

Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-
-	-

Б. Група за отуѓување*Група на средства за отуѓување*

Финансиски средства

Нематеријални средства

Недвижности и опрема

Вложувања во придружените друштва

Побарувања за данок на добивка

Останати средства

*Вкупно група на средства за отуѓување**Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување*

Финансиски обврски

Посебна резерва

Обврски за данок на добивка

Останати обврски

Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-

	во илјади денари	
	тековна година 2021	претходна година 2020
Депозити на банки		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
Депозити на други комитенти		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
Издадени должнички хартии од вредност		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
	-	-
Деривати за тргување		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	-	-
Вкупно обврски за тргување	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

во илјади денари				
тековна година 2021		претходна година 2020		
Сегашна сметководствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	
Депозити на банки				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Депозити на други комитенти				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
	-	-	-	-
Субординирани обврски				
Останати финансиски обврски	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање				
	-	-	-	-

Движење на промените во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност

Состојба на 1 јануари

Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината

(Трансфер во други резервни фондови)

Состојба на 31 декември

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

34. Депозити**34.1 Депозити на банки**

	во илјади денари			
	тековна година 2021		претходна година 2020	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

34. Депозити (продолжува)**34.2 Депозити на други комитенти**

	во илјади денари			
	тековна година 2021		претходна година 2020	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Држава				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Домаќинства				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	6.099	-	5.624	-
Орочени депозити	17.757	164.025	20.443	164.228
Ограничени депозити	34	17.068	34	15.867
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	514	-	534	-
	24.404	181.093	26.635	180.095
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Тековна достасаност	65.491	(65.491)	59.831	(59.831)
Вкупно депозити на други комитенти	89.895	115.602	86.466	120.264

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

35. Издадени должнички хартии од вредност

Инструменти на пазарот на пари
Сертификати за депозит
Издадени обврзници
Останато
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност
Вкупно издадени должнички хартии од вредност

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

36. Обврски по кредити**А. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2021		претходна година 2020	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	16	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно обврски по кредити	16	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

36 Обврски по кредити (продолжува)**Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

		во илјади денари			
		тековна година 2021		претходна година 2020	
		краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
<i>домашни извори:</i>					
	-	-	-		
Комерцијална банка	16	-	-	-	-
	16	-	-	-	-
<i>странски извори:</i>					
Тековна достасаност	-	-	-	-	-
Вкупно обврски по кредити	16	-	-	-	-

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

38. Посебна резерва и резервирања

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалнит е обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)	-	-	324	-	-	-	324
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	109	-	-	-	109
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(14)	-	-	-	(14)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)	-	-	419	-	-	-	419
Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)	-	-	419	-	-	-	419
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	146	-	-	-	146
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(30)	-	-	-	(30)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(2)	-	-	-	(2)
Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)	-	-	533	-	-	-	533

Штедилницата во 2021 година издвои резервирања за идните користи на вработените по основ на отпремнини за пензии и јубилејни награди во нето износ од 145 илјади денари (2020: 109 илјади денари). Штедилницата во 2021 година искористи 30 илјади денари средства за исплата на јубилени награди (2020: 14 илјади денари).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

39. Останати обврски

	во илјади денари	
	тековна година 2021	претходна година 2020
Обврски кон добавувачите	281	356
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	13	14
Пресметани трошоци	-	-
Разграничени приходи од претходна година	559	540
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)		
одложени приходи– проект	6.852	8.460
обврски по преземени побарувања	-	-
Останато	189	46
Вкупно останати обврски	7.894	9.416

На 20 јануари 2016 година, Штедилница ФУЛМ склучи Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“, каде Штедилницата е под-имплементатор, а за кој МФО има склучено Кооперативен договор со УСАИД број AID-165-A-15-00001 од 28 септември 2015 година со број на проект 07/12-15/2743, евидентиран во Секретаријатот за европски прашања. Врз основа на соодветните договорни одредби МФО за Штедилницата обезбеди 240.097 УСД. Во 2019 се добиени дополнителни средства од Проектот во износ од 70 000 УСД.

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од Проектот. Проектот заврши во 2019 година, од добиените средства се изврши набавка на материјални и нематеријални средства и други трошоци. Согласно договорните одредби, материјалните и нематеријалните средства набавени со Проектот се сопственост на под-имплементаторот. Добиените средства за набавка на материјални и нематеријални средства се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. На секој датум на известување, разграничениот приход ќе се признае како приход за годината во износ на амортизација за годината пресметана и признаена за соодветните средства. Останатите добиени средства од Проектот се приходуваат во моментот на набавка или извршување на услугата.

USAID Business Ecosystem Project (BEP) учествува во трошоци на Штедилницата за одобрување на кредити со поповолни кредитни услови. Добиените средства од Проектот во износ од 540 илјади денари ќе се разграничуваат во текот на 2022 година.

А. Запишан капитал

	во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	-	-	-	-	-	75.607	75.607
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акцијата	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	-	-	-	-	-	-	75.607	75.607

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

40. Запишан капитал (продолжува)**Б. Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Штедилницата**

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-

В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

Име на содружник	во илјади денари		во %	
	тековна година 2021	претходна година 2020	тековна година 2021	претходна година 2020
	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
ЗГ ФУЛМ Скопје	75.607	75.607	100%	100%
Вкупно	75.607	75.607	100%	100%

Основната главнина на Штедилницата е уплатена во целост. Согласно Изјавата за основање на Штедилница ФУЛМ Штедилницата не исплаќа дивиденда на основачот по основ на уделот што го има во основната главнина на Штедилницата.

Законска резерва

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Во согласност со локалната законска регулатива Штедилницата треба да пресмета и издвои најмалку 5% од нето добивката за годината во законски резерви се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите.

41. Заработка по акција**A. Основна заработка по акција***Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции*

Нето добивка за годината

Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции

Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (наведете поодделно)

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обичните акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани поодделно)

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември**Основна заработка по акција (во денари)**

број на акции	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-
-	-
-	-

B. Разводната заработка по акција*Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)*

Нето добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции (наведете поодделно)

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-
-	-
-	-
Број на акции	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обични акции (разводнети)

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

42.Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжува)**42.2 Потенцијални средства**

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:

Вкупно потенцијални средства

во илјади денари	
тековна година 2021	претходна година 2020
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

43. Работи во име и за сметка на трети лица

во илјади денари					
тековна година 2021			претходна година 2020		
Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ

Поврзаните субјекти ги вклучуваат лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица, Основачот на штедилницата. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Штедилницата и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

A. Биланс на состојба

денари во илјади	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- жени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	-	636	636
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	(41)	(41)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	595	595
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1.522	3.652	5.174
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	1.522	3.652	5.174
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	-	603	603
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	(23)	(23)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-		580	580
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1.127	3.639	4.766
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	1.127	3.639	4.766
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
2021 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	73	73
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	5	5
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	78	78
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	33	120	153
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	687	687
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	33	807	840

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни (продолжува)

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
2020 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	75	75
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	75	75
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	32	116	148
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	607	607
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	32	723	755

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)**В. Надомести на раководниот кадар на Штедилницата**

	во илјади денари	
	тековна година 2021	претходна година 2020
Краткорочни користи за вработените	7 930	7.280
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато (повеќе од 10%)	-	-
Вкупно	7.930	7.280

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица на Штедилницата се:

- лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица;
- содружници со квалификувано учество во Штедилницата (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на удели со право на глас во Штедилницата или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Штедилницата) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие содружници – правни лица;
- други лица со кои Штедилницата има блиски врски.

Во останати поврзани страни се обелоденети трансакциите со Основачот на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

45. Наеми

А. Наемодавател

А.1 Побарувања по финансиски наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-
Вкупно	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-
Вкупно	-	-	-

А.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	Над 5 години
Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-
Вкупно	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-
Вкупно	-	-	-

во илјади денари

Вредност на имотот даден под оперативен наем:

Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)

Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)

Вкупно

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

Б.1 Обврски по финансиски наеми

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2021				
(тековна година)			-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020				
(претходна година)			-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

45. Наеми (продолжува)

Б. Наемател (продолжува)

Б.1 Обврски по финансиски наеми (продолжува)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
Набавна вредност	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

45. Наеми (продолжува)

Б. Наемател

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања на
 наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања на
 наемот

Вкупно

Вкупно обврски по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
264	264	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
264	264	-	-
268	268	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
268	268	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

46. Плаќања врз основа на акции

во илјади денари			
тековна година 2021		претходна година 2020	
Датум на давање на опцијата	-	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-	-
Варијанса	-	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-	-
Каматна стапка	-	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-	-

тековна година 2021		претходна година 2020	
број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-
Промени во текот на годината:			
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-
реализирани опции	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-

47. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, освен горенаведените, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.
